

Државен инспекторат за труд
Подрачје _____



место за заверка на Државниот

инспекторат за труд

ИЗВЕСТУВАЊЕ
за започнување на градежни работи

1. Назив на работодавачот на подносителот на известувањето

2. Седиште на работодавачот на подносителот на известувањето во согласност со уписот во Централен регистар

Ул. _____ бр. _____ место _____

3. Трговски

број _____ датум _____ место _____

4. Даночен број _____

5. Жиро сметка, број _____

Банка – депонент _____

6. Податоци за одговорното лице на работодавачот

Име _____ и

Презиме _____ ЕМБГ _____

адреса (ул./број) _____ тел: _____, е-
маил _____

7. Место (адреса) каде ќе се изведуваат градежните работи

ул. _____ бр. _____ место _____

8. Датум на започнување на градежните работи

Ден _____ месец _____ година _____

9. План за безбедност и здравје при работа согласно чл.6 од Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта (да се достави во прилог)

10. Координатор за прашања на безбедност и здравје при работа

Име и Презиме _____

11. Број на вработени на градилиштето _____

12. Опрема за работа која ќе се користи на градилиштето _____

Работодавач,

м.п.

(потпис)